



## **ОСЛО**

**Осло** - главен град на Норвешка, трет град по големина во Скандинавија, со импресивен архипелаг на острови. Признат за глобален град поради неговата важност во финансиите, трговијата, забавата, уметноста и туризмот, со изобилство на фјордови кој може да се видат крстарејќи.



### **Топ 10 места од интерес:**

- 1. Замок "Akershus"**
- 2. Тврдина „Akershus“**
- 3. Музеј на армиски сили**
- 4. Музеј Фрам**
- 5. Центар на Холохауст**
- 6. Историскиот музеј**
- 7. Кон-Тики музеј**
- 8. Музеј на Викиншките бродови**
- 9. Паркот на рептилите**
- 10. Шопинг зона- „Aker Brygge Wartf“**

### **Предлог програма:**

- 1 ден** Предлагаме разглед на градот и посета на: замокот и тврдината Акершус, музејот на армиските сили. Ноќевање.
- 2 ден** Предлагаме посета на Музејот Фрам-за поларниот брод Фрам, или Холохауст центарот, каде може да се види тој дел од историјата или посета на паркот на рептилите каде има повеќе од 100 вида рептили. Ноќевање.
- 3 ден** Предлагаме: разглед на центарот и посета на Кон-Тики музејот, најпосетуваниот во Осло, исто впечатлив момент е музејот на Викиншките бродови. Ноќевање
- 4 ден** Предлагаме крстарење по Фјордовите со „Carderbatrederiet“ или „Cristian Radich“.
- 5 ден** Индивидуален трансфер до аеродром. Препорачуваме да бидете на аеродром 2 часа пред летот.

**Цена: од 457 €**

### **Во цената на пакетот е вклучено:**

- Авионски превоз на релација: Скопје–Виена-Осло-Виена-Скопје.
- Аеродромски такси
- Хотелско сместување во хотел \*\*\* / 4 ВВ

\*Цената и саатниците зависат од моментално расположливите места на Авио компанијата.

### **Во цената на пакетот не е вклучено:**

- Трансфер: аеродром - хотел
- Трансфер со ТАХИ = 35-45 €, во еден правец за две лица



**Hotel Anker Oslo \*\*\***



**Цена: од 457 €**

**P – Hotels Oslo \*\*\***



**Цена: од 471 €**

**Hotel Park Inn \*\*\***



**Цена: од 543 €**

**Напомена:**

-Оваа е само мал дел од широкиот спектар на хотели што можеме да ви ги понудиме, цените зависат од расположливоста на слободните места во хотелот во моментот на вршење на резервација...